

3RD INTERNATIONAL
CONTROLLING CONFERENCE



Controlling
Business
Center
We create success



“CONTROLLER AS CHANGE AGENT: HANDS-ON TOOLS & BENEFITS TO THE COMPANY”



26 April 2023 | 09 -17 h | Holiday INN, Skopje

Language: MACEDONIAN, CROATIAN, SERBIAN

MORE INFORMATION: phone: 38971334845 | email: mitka@controlling.mk

Детали за конференцијата:

- Котизација за настанот: 5.600 ден. + ДДВ, 4.500 ден. + ДДВ, за членови на ICV и слушатели на Академијата за контролинг.
- За пријавени повеќе учесници од иста компанија следува дополнителен попуст!
- Пријава и информации на:
 - » www.controlling.mk
 - » mitka@controlling.mk; контакт: 389 71 334 845
- Пристап до конференцијата ќе имаат учесници кои се регистрирале и извршиле уплата до наведениот рок;
- Комуникација ќе се изведува на: македонски, хрватски и српски јазик;
- Конференцијата ќе биде отворена 30 мин пред почетокот;
- Презентациите од настанот ќе им бидат доставени на сите учесници, по завршување на конференцијата;
- Нема да биде дозволено снимање на настанот;


Тема на конференцијата: Темата на конференција е „**Controller as Change Agent: Hands-on tools & benefits to the company**“ инспирирана од неизбежната функција на контролингот во сите подрачја и области. Сведоци сме дека во последните години контролингот е најчесто дискутирана тема, се настојува негова имплементација во сите области, едукација на контролери итн., се со цел да се подобри продуктивноста на самите организации. Постигнување на деловен успех е цел речиси на сите организации без разлика дали се приватни или јавни, за тоа да се постигне потребно е да се обезбедат корисни и правовремени информации врз основа на кои управувањето со организацијата би било ефикасно и ефективно. Одговорноста на менаџментот за успехот на компанијата се повеќе создава товар на топ менаџментот во компаниите поради што во последните години голем број организации пристапија кон имплементација на контролинг системот со цел да добијат поквалитетно управување со идните случувања и врз основа на информациите да добијат одговор на конкретни прашања – какви се трендовските вредности и што можеме да очекуваме во иднина, во кои производи повеќе треба да се вложува, а кои производи треба да се напуштат, кои купувачи треба во иднина да се избегнуваат, кои пазари да се развиваат, на кој начин компанијата да се финансира, дали и понатаму да се задолжува итн. ...

Што да очекувате?

Очекувајте извонреден настан од областа на контролинг, на кој ќе присуствуваат 8 извонредни предавачи од Хрватска, Македонија и Србија и 4 панелисти, кои ќе пренесат практични примери од својата област на работење.

Овој настан ќе се одржи на 26 април 2023 од 09:00 – 16:00, и ќе бидат обработени различни теми од областа на контролинг во производство, малопродажба, трговија, контролинг во човечки ресурси, „Business Intelligence“ софтвер за поддршка на контролингот, анализа на KPI, креирање и анализа на менаџерски извештаи.

ГОВОРНИЦИ



Mitka Mojsovska
Owner, CA trener
Kontroling Biznis Centar



mr.sc. **Jasmina Očko**
Controlling consultant, CA trener,
Kognosko kontroling, Croatia



Dejan Dimov
Executive Manager & Chief
Technical Officer, Macedonia




Hristina Velkovska
People Diagnostic for managers,
Vita Institut, Macedonia



Mario Korbar
Business Solutions consultant,
Data Sense, Croatia



Maja Cekovska
Finance and controlling department
KAM Doo, Macedonia



Jana Gjorceva Korubin
Finance and controlling department
KAM Doo, Macedonia



Nemanja Đurović
Revenue Growth Manager,
Founder/Owner, Srbija



Goce Vangelovski
Assistant to the management
board of NLB Bank, Skopje



Trajanka Milanovska Aleksova
Chief Financial Officer,
Pliva, Macedonia



Keti Angelkovska
Commercial director
KOLA, Macedonia



Marina Mihajlovska
Director of HR and Common
Affairs, KOLA, Macedonia



Grozdanka Ivanovska
Conference moderator

ПРОГРАМА



**Controlling
Business
Center**

We create success

MORE INFORMATION: phone: **389 71 334 845** | email: mitka@controlling.mk